

# Вила Афродити – Нидри, Лефкада



Лефкада е остров на Јонскиот Архипелаг, кој се наоѓа јужно од Крф и североисточно од Кефалонија, а со континенталниот дел на Грција е поврзана со подвижен мост. Лефкада со причина ја нарекуваат островот на бојата: белата боја на карпите, школките и песокта по кои го добила и името; сината боја на морето која може да се спореди со морињата во некои далечни егзотични дестинации; зеленилото на боровите, чемпресите, шаренилото на цвеќињата, маслиновите дрвја.. Големиот број на таверни, барови, ресторани ќе го направат Вашиот одмор уште попријатен. Најпознатите и најубави плажи на островот Порто Кацики, Егремни, Милос, Катисма... со својата убавина никој нема да го остави рамнодушен. Нидри е најголем и најпознат туристички град кој се наоѓа на југоисточниот дел на островот. Сместен е во залив опкружен со малите островчиња Мадури, Меганиси, Скорпио кои се сопственост на Оназис. Ова летовалиште изобилува со продавници, таверни, ресторани, кафулиња и има долга градска плажа. Покрај пристаништето во кое се закотвени бродовите кои крстарат околу островот и превезуваат капачи до другите островчиња, тука се наоѓа и марината за јахти која претставува совршено уточиште на многубројните наутичари и едриличари.

**Вила Афродити Б кат. – Нидри** – на самиот брег, 300 метри од плажа, во непосредна близина на центарот, многуте таверни и шеталиштето, уреден двор со зеленило и мала пицерија, рецепција, прикладни места за паркирање во близина со обезбедување и плаќање (бесплатно паркирање малку подалеку). Студијата се опремени со мали кујни, тоалет, ТВ, клима ВКЛУЧЕНА во цена, тераси, чистење на апартманите на 3 дена. Студијата се со традиционален дизајн, со различна големина, некои се со поглед на море.

GPS 38.70542623037782, 20.70885091516509 <https://maps.app.goo.gl/qEPcP9m54yucmtQ87>

Лефкада- островот со најубави бои			
Попусти за рана уплата : -20% до 30/11/2024 -15% до 31/12/2024 -10% до 28/02/2025			
За запазување на попуст е потребна уплата 50%, а остатокот 10 дена пред термин.			
Вила Афродити Б кат – Нидри	1/2 студио	1/2 студ.поглед	1/3+1 студио (4 лица)
Термин/Услуга	7 наем	7 наем	7 наем
28.05.-04.06.2025	149	159	179
04.06.-11.06.2025	169	179	199
11.06.-18.06.2025	229	249	269
18.06.-25.06.2025	299	309	319
25.06.-02.07.2025	359	379	399
02.07.-09.07.2025	399	419	439
09.07.-16.07.2025	439	459	479
16.07.-23.07.2025	479	499	519
23.07.-30.07.2025	479	499	519
30.07.-06.08.2025	479	499	519
06.08.-13.08.2025	479	499	519
13.08.-20.08.2025	479	499	519
20.08.-27.08.2025	459	479	499
27.08.-03.09.2025	379	399	419
03.09.-10.09.2025	299	319	339
10.09.-17.09.2025	249	269	289
17.09.-24.09.2025	199	219	239
24.09.-01.10.2025	129	149	169

Цените се дадени за наем на студио 7 ноќи во Еур за уплата исклучиво во МКД по курс 62 ден/Еур.

Дозволено е сместување спрема капацитетот на студио (број на кревети)  
освен 1 дете до 7 години во кревет со родител.

Автобуски превоз 60 Еур возрасни Битола.

Доплата за превоз 10 Еур: Струга, Охрид, Ресен, Скопје, Велес, Дреново, Прилеп.

Деца од 2 до 11,99 год: Попуст – 10 Евра од редовната цена. Климата е ВКЛУЧЕНА во цена.

За уплата на 2 или повеќе темини одобруваме 7% попуст. Попустите не може да се комбинираат.

Термините обележани со црвено се промо и не подлежат на попуст. Попустите не може да се комбинираат.

Туристичката такса се плаќа на лице место.

Важат Општите услови за патување на СКТМ.

### **Време на заминување од Грција:**

#### **(времињата се по GR време)**

Агиос Никитас 13.30 часот

Нидри 14.00 часот

Никиана 14.30 часот

Канали 15.00 часот

Врахос 15.30 часот

Амудиа 16.00 часот

Парга 16.30 часот